



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), се доставува

**ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР**

1. **Вид надзор:** редовен
2. **Субјект на надзорот:** телевизиски програмски сервис на Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје
3. **Период опфатен со надзорот:** од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година
4. **Датум на извршување на надзорот:** 17 февруари 2015 година
5. **Предмет на надзорот:**
 - **Член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година);
 - **Член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (За 2014 година, исплатата на средствата (член 92 став 10), се врши до крајот на декември 2014 година, под услов трговските радиодифузни друштва да завршиле со производството на домашната документарна и/или домашната играна програма, до Министерството за информатичко општество и администрација да доставиле по една дигитална копија од сите снимени програми во максималната резолуција во која се снимени, како и да започнале со емитувањето на истите до крајот на декември 2014 година, кое треба да заврши до 31 јануари 2015 година);
 - **Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма** („Службен весник на Република Македонија,, бр. 180/14).



6. Претходно изречена мерка:

- Нема

7. Констатации од надзорот:

Со анализа на податоците доставени од Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, и при прегледување на снимките со кои располага Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, **не е констатирано прекршување** на член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Имено, Агенцијата утврди дека програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, во периодот од 1 јануари 2014 година до 31 јануари 2015 година, ја исполни обврската да произведе и да емитува најмалку 20 часа домашна играна програма (види Прилог бр.1) и најмалку 10 часа домашна документарна програма (види Прилог бр.2) емитувана во периодот од 7,00 до 23,00 часот.

Имајќи предвид дека Агенцијата не поседува снимка за емитувањето на 4 часа 7 минути и 29 секунди од домашната играна програма пријавена од радиодифузерот за исполнување на обврската, со допис бр.03-990/1 од 10.02.2015 година, побара од Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје да достави снимки или други податоци со кои ќе го докаже емитувањето на оваа играна програма.

Со Известувањето (наш бр.03-990/2 од 11.02.2015 година), Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје достави соодветен доказ за емитувањето на домашната играна програма, во траење од 4 часа 7 минути и 29 секунди, односно достави снимки од програмата специфицирана во Барањето на Агенцијата, како и извод од AGB Nielsen audience measurement за емитуваните епизоди.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /